

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 февруари 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Драган Пејоски од Кичево УП2 09-07/22 од 24 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-426 од 16 декември 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-426 од 16 декември 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **Образложение**

Драган Пејоски од Кичево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-07/22 од 24 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-426 од 16 декември 2021 година на КЕЦ Кичево.

Според Електродистрибуција, не постојат технички услови за приклучок бидејќи објектот е на поголема оддалеченост од населеното место и 550 метри од најблискиот столб на постоечката мрежа, а притоа нема урбанистичко-планска документација за тоа подрачје.

Жалителот потенцира дека е согласен броилото да е поставено на последниот столб од мрежата и дека нема да се приговара на квалитетот на напонот на испорачаната електрична енергија.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 9 февруари 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-07/22 од 24 јануари 2022 година со прилог:
  - Приговор
  - БСП-1 образец од 6 ноември 2021 година
  - РОБСП бр. 11-426 од 16 декември 2021 година
  - Решение за легализација на објект сопственост на жалителот
  - Имотен лист бр. 3246 за КП бр. 1387, КО Ехлоец
  - Скица
2. Дополнителни докази од 28 јануари 2022 година со прилог:
  - Податоци за оптоварување на трафостаница
  - Податоци за пад на напон во мрежата.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за одбивање на барање на согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–07/22  
14 февруари 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски